

Службен весник

на Република Македонија

Број 77

27 мај 2013, понеделник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1635. Уредба за минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање, начинот на користење на истиот и висината на надоместот за користење на електронскиот систем за јавно наддавање	7	1639. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална и термална вода на Друштвото за производство трговија и услуги АКВА Д.Н.Д ДОО увоз-извоз с.Никуљане Старо Нагоричане на локалитетот “Рудо Поле” с.Стрновец, општина Старо Нагоричане.....	9
1636. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДОО-ЕЛ увоз-извоз с. Извор Велес на локалитетот “Белутраци” с. Крива Круша, општина Чашка	7	1640. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското, услужно производно друштво АНАДА-КОМ увоз-извоз Струга ДООЕЛ на локалитетот “Краста” с. Лабуништа, општина Струга	9
1637. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварц на Друштвото за земјоделство, трговија и услуги БЛАТОН ДООЕЛ увоз-извоз Велес на локалитетот „Теово“ с.Теово, општина Чашка	8	1641. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЦОННЕЦТ-АЛЛ ДООЕЛ Скопје	10
1638. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Друштвото за производство, трговија и градежништво БАУ-ИНВЕСТ Зоки Атанасов и др. ЈТД Винаца на локалитетот “Кара Тарла” с.Шашаварлија, општина Карбинци.....	8	1642. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања поднесено од Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје.....	10

	Стр.		Стр.
1643. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања.....	10	1654. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–дијабаз на Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на локалитетот “Стара Корија“, општина Липково	17
1644. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања поднесено од Друштвото за производство, трговија и услуги “МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ“ увоз-извоз ДОО Прилеп	10	1655. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КО-МЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес на локалитетот “Рамна Нива“ с. Богомила, општина Чашка.....	18
1645. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за вршење на детални геолошки истражувања на Друштвото МИКЕЛИ Ефраим ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој Тетово	11	1656. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола на локалитетот „Извор“, општина Другово.....	18
1646. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	11	1657. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Рударе“, општина Кратово.....	19
1647. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	12	1658. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–кварц на KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONİM SİRKETİ Турција на локалитетот “с. Вепрчани“, општина Прилеп.....	20
1648. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ експорт-импорт с.Пирок Боговиње на локалитетот “Каратаж“ с.Горна Бањица, општина Гостивар ..	12	1659. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Брждани“, општина Другово	15
1649. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална–подземна вода на Акционерското друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица на локалитетот “Балабаница“, општина Струмица.....	13	1660. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КН-СТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица.....	21
1650. Одлука за продажба на движни ствари - моторни возила со непосредна спогодба	13	1661. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Лакавица“, општина Штип	22
1651. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–железо на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Брждани“, општина Другово	15		
1652. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–кајанит на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Кашка“ с. Кишино, општина Лозово	16		
1653. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Лакавица“, општина Штип	16		

	Стр.		Стр.
1662. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–гранит на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола	22	1670. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–шкрилец на Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз - извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и др. ЈТ Радовиш на локалитетот „Голема Река“ - општина Радовиш	27
1663. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Коњска Река - општина Гевгелија.....	23	1671. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје на локалитетот „Острец“, општина Делчево	28
1664. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево на локалитетот “Присое“, општина Делчево	23	1672. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „с.Кожле“, општина Петровец.....	28
1665. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Крст-Осинчани“, општина Студеничани ...	24	1673. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Зелен Град“ с. Ја-миште, општина Пробиштип	29
1666. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–габро на Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга на локалитетот „Стрижак“ с. Лабуниште, општина Струга	25	1674. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – хром на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Арничко“, општина Кавадарци.....	30
1667. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–гранит на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Дрманка“, општина Прилеп	25	1675. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с. Долно Јаболчиште - с. Дреново, општина Чашка	30
1668. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–железо на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Турје“, општина Другово и општина Дебарца	26	1676. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– бакар и злато на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот “Двориште“, општина Берово.....	31
1669. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Штавица“, општина Прилеп	26	1677. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–мермер на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Кладник“ с. Козица, општина Другово	31
		1678. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Облец“, општина Дебарца	32

	Стр.		Стр.
1679. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛИТ ДОО экспорт-импорт Струга на локалитетот “Градиште“ с. Могорче, општина Дебар	33	1688. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје на локалитетот “с. Коњско“ – општина Гевгелија.....	38
1680. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–мермер на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Црн Габер“ с. Бабино, општина Демир Хисар.....	33	1689. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Остра Чука“ с. Дебреште, општина Долнени.....	39
1681. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.Д.Оризари Битола ДОО на локалитетот „Исмаилови Кошари општина Ресен.....	34	1690. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Нивичино“ – општина Василево.....	39
1682. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Орлов Камен“, општина Кавадарци	34	1691. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с. Враниште Струга на локалитетот „с.Модрич“, општина Струга.....	40
1683. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Лавци“ – општина Ресен.....	35	1692. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с.Карабичане“ – општина Куманов...	41
1684. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот „с.Стиник“ – општина Ново Село	36	1693. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Црн Врх - с.Елово“, општина Студеничани	41
1685. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Будинарци“, општина Берово.....	36	1694. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија на локалитетот “с.Сушица - Ново Село“ – општина Ново Село	42
1686. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „с. Патишка река“ – општина Сопиш.....	37	1695. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “с. Цермо-с. Јеловник“, општина Тетово и општина Теарце.....	42
1687. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - металични минерални сировини на ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Гладница“, општина Кавадарци.....	37	1696. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с.Кулата“, општина Делчево.....	43

	Стр.		Стр.
1697. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “с. Винце” – општина Куманово.....	44	1709. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцити на локалитетот Раткова Скала, во атарот на с. Ратковица, општина Кочани и Пробиштип	49
1698. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот „Каменица“ – општина Македонска Каменица	44	1710. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – оникс и травертин на Друштвото за производство, трговија и услуги МАР ОНИКС увоз-извоз ДООЕЛ с.Бешиште Витолиште на локалитетот “Рамна Шума”с. Бешиште, општина Прилеп	49
1699. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранодиорит на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје на локалитетот “Убава Глава”с.Чаниште, општина Прилеп.....	45	1711. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКЦИОН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово на локалитетот “Превалец 1”-	49
1700. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – цементен лапорец на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот „Страна Три Круши“, општина Сопиште.....	45	1712. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – јаглен на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина”- општина Струга.....	50
1701. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Галичица.....	46	1713. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИАНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Чашка на локалитетот “с. Садоница”, општина Чашка.....	50
1702. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Пелистер - Битола.....	46	1714. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на Производното услужно трговско друштво на големо и мало “К-КОМЕРЦ” Каме ДООЕЛ увоз-извоз с. Извор Велес на локалитетот “с. Извор”, општина Чашка.....	51
1703. Одлука за продажба на недвижна ствар-конзуларен објект и градежно земјиште во Цирих, Швајцарската Конфедерација.....	46	1715. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на Друштвото за меѓународен транспорт, услуги и трговија ФЕРО-ТРАНС експорт-импорт ДОО с.Колари Зајас на локалитетот „Краста”с.Колари, општина Зајас.....	51
1704. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – доломит на Друштвото за производство и промет ЕСРЕ увоз-извоз ДОО Македонски Брод на локалитетот “с. Суводол”, општина Македонски Брод	47	1716. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавни берзански аукции бр. 02- 2990/1 од 17.05.2013 година	52
1705. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – манган на Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје на локалитетот “Стогово”- општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга	48	1717. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – опалска бреча на Цементарница УСЈЕ АД Скопје на локалитетот “с. Спанчево”, општина Чешиново-Облешево.....	52
1706. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот Матка, во атарот на с.Матка, општина Сарај.....	48		
1707. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на локалитетот “Ветуница-Ранковце”, општина Ранковце.....	48		
1708. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот “Липково”, во атарот на с.Липково, општина Липково.....	49		

	Стр.		Стр.
1718. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – гранит на Друштвото за производство услуги и трговија КРИН КГ - ДОО увоз-извоз Прилеп на локалитетот „Чашките“, с. Пештани, општина Прилеп	53	1730. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2013 година	57
1719. Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – гранит на локалитетот “Мраморски рид” во атарот на с.Мраморани, општина Долнени од Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп	53	1731. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	57
1720. Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина – гранит на локалитетот “Лозјанска река” во атарот на с.Крушеица, општина Прилеп од Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп.....	54	1732. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на трајно користење на недвижни ствари на Национална установа Македонска опера и балет	57
1721. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Штип.....	54	1733. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2013 година	58
1722. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работата за 2012 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловна навигација М-НАВ АД Скопје.....	54	1734. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Маврово	58
1723. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	55	1735. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на Трговското друштво за земјоделие, производство промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Младо Нагоричане, Старо Нагоричане на локалитетот „Петрова Слатина“ с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане.....	58
1724. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2012 година	55	1736. Решение за именување на членови и нивни заменици во Советодавниот Комитет на Проектот за “Катастар и регистрација на недвижности”	59
1725. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2012 година	55	1737. Програма за изменување и дополнување на Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2013 година.....	60
1726. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки истражувања поднесена од Друштвото за превоз, трговија и услуги “АЛЕМ КОМПАНИ” ДООЕЛ експорт-импорт с.Долно Коњари Петровец.....	55	1738. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца	60
1727. Одлука за определување на квотите на работните дозволи за странци за 2013 година	56	1739. Правилник за дополнување на Правилникот за награда и надоместок на реално потребните трошоци на стечајниот управник, начинот на утврдување на нивната висина и одредување на авансот за покривање на трошоците на предходната постапка.....	62
1728. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности	56	1740. Правилник за начинот на видеоснимање на медицински интервенции и за начинот и времетраењето на чување на видеоснимките.....	62
1729. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2012 година.....	57	1741. Правилник за видот, начинот на водење и содржината на записникот за одржан лекарски колегиум и за начинот и времетраењето на чување на записникот за одржан лекарски колегиум.....	63
		Огласен дел.....	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1635.

Врз основа на член 5 став (4) од Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И УСЛОВИ ВО ПОГЛЕД НА ОПРЕМАТА (ХАРДВЕРОТ), ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА СОФТВЕРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата (хардверот), функционалноста на софтверот за електронското јавно наддавање, начинот на користење на истиот и висината на надоместокот за користење на електронскиот систем за јавно наддавање.

Член 2

Софтверот за електронското јавно наддавање функционира како централна веб апликација, која се води во Министерството за транспорт и врски треба да ги исполнува следните минимални технички стандарди и услови и да има:

- Најмалку два сервери со минимални карактеристики,
- Четири јадрен процесор со 2 GHz брзина на јадро,
- Четири GB RAM меморија,
- Два хард диск од по 120 GB (2x 120GB) поврзани во RAID технологија,
- Мрежен контролер,
- Оптички уред CD/DVD RW,
- Графичка карта со VGA излез,
- Влезни излезни единици: тастатура, маус, монитор,
- Еден уред за непрекинато напојување со електрична енергија USB (Unlimited Power Supply) 750 Watt,
- Мрежен уред за поврзување на целиот систем,
- Оперативен систем кој обезбедува паботна платформа за функционирање на софтверот за електронско јавно наддавање,
- Централизирано безбедно решение со антивирус кое обезбедува сигурност на целиот систем од упад, вируси и ја гарантира сигурноста на целиот систем,
- Интернет апликациски сервер кој ги обезбедува сите функции во позадина, а кои се потребни да функционира софтверот за електронско јавно наддавање,
- База на податоци за нормално функционирање софтверот за електронско јавно наддавање каде што ќе се складираат податоците и ќе се чуваат безбедни,
- Бекуп решение за базите на податоци,
- Дополнителен надворешен уред за чување на базите со податоци и
- Изнајмена симетрична интернет линија со загарантирана брзина од 2Mbit/s брзина на симнување (download) и 2Mbit/s upload и загарантирана достапност до интернет од 99,99% од времето.

Член 3

Користењето на Софтверот за електронското јавно наддавање се врши со поднесување на барање од страна на субјектите од член 2 на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории

на Република Македонија до Министерството за транспорт и врски, доказ за регистрација на субјектот и потврда за уплатен надоместок за користење на електронскиот систем за јавно наддавање.

Министерството за транспорт и врски најдоцна во рок од два работни дена од приемот на барањето и доказите од став 1 на овој член, на подносителот на барањето му доставува корисничко име и лозинка за пристап до Софтверот за електронското јавно наддавање и Упатство за користење.

Член 4

За користењето на електронскиот систем за јавно наддавање, корисникот плаќа надоместокот во висина од 20.000 денари за едногодишен пристап до Софтверот за електронското јавно наддавање, кој се уплаќа во Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3050/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1636.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ТРГОВСКО ДРУШТВО НА ГОЛЕМО И МАЛО К-КОМЕРЦ КАМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ИЗВОР ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БЕЛУТРАЦИ” С. КРИВА КРУША, ОПШТИНА ЧАШКА

1. На Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с. Извор Велес се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот “Белутраци” с. Крива Круша, општина Чашка, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите и тоа:

Точка	Координата Y	Координата
T-1	7552000	4607600
T-2	7553600	4608400
T-3	7553800	4608000
T-4	7552200	4607000

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,980000\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утрдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 -331/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1637.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БЛАТОН ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ТЕОВО“ С. ТЕОВО, ОПШТИНА ЧАШКА

1. На Друштвото за земјоделство, трговија и услуги БЛАТОН ДООЕЛ увоз-извоз Велес се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Теово“ с.Теово, општина Чашка, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7547633	4600687
T-2	7547816	4600767
T-3	7547700	4600400
T-4	7547722	4600175
T-5	7547607	4600389
T-6	7547596	4600467

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7547780	4600360
T-2	7547860	4600600
T-3	7547920	4600360
T-4	7547982	4600260
T-5	7547823	4599927

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,121274\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 332/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1638.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО БАУ-ИНВЕСТ ЗОКИ АТАНАСОВ И ДР. ЈТД ВИНИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАРА ТАРЛА“ С. ШАШАВАРЛИЈА, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. На Друштвото за производство, трговија и градежништво БАУ-ИНВЕСТ Зоки Атанасов и др. ЈТД Виница се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Кара Тарла“ с.Шашаварлија, општина Карбинци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7609150	4623000
T-2	7609857	4623266
T-3	7609914	4623196
T-4	7609875	4623146
T-5	7610051	4623023
T-6	7610033	4623206
T-7	7610087	4623252
T-8	7610125	4622750
T-9	7609150	4622400

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,540119\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-333/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1639.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА И ТЕРМАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АКВА Д.Н.Д ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.НИКУЉАНЕ СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РУДО ПОЛЕ“ С.СТРНОВЕЦ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. На Друштвото за производство трговија и услуги АКВА Д.Н.Д ДОО увоз-извоз с.Никџане Старо Нагоричане се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – термоминерална и термална вода на локалитетот “Рудо Поле“ с.Стрновец, општина Старо Нагоричане, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
O-1	7571812	4668788
O-2	7571854	4668797
O-3	7571873	4668753
O-4	7571950	4668718
O-5	7571991	4668706
O-6	7571990	4668411
O-7	7572003	4668411
O-8	7572027	4668424
O-9	7572030	4668419
O-10	7572003	4668405
O-11	7572015	4668313
O-12	7571984	4668316
O-13	7571978	4668292
O-14	7571978	4668199
O-15	7571884	4668343
O-16	7571848	4668514
O-17	7571797	4668611
O-18	7571822	4668730
O-19	7571818	4668767

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,071031 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

врдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 382/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1640.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ТРГОВСКОТО, УСЛУЖНО ПРОИЗВОДНО ДРУШТВО АНАДА-КОМ УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУГА ДООЕЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КРАСТА“ С. ЛАБУНИШТА, ОПШТИНА СТРУГА

1. На Трговското, услужно производно друштво АНАДА-КОМ увоз-извоз Струга ДООЕЛ се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Краста“ с.Лабуништа, општина Струга, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7467507	4570469
T-2	7468065	4570100
T-3	7467792	4570054
T-4	7467740	4570113
T-5	7467405	4570144

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,121604 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 385/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1641.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЦОННЕЦТ-АЛЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Точиште“ општина Сопиште, поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги ЦОННЕЦТ-АЛЛ ДООЕЛ Скопје со број 24-3450/1 од 14.4.2010, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управата за животна средина за предметниот локалитет е доставено негативно мислење со бр.11-7865/2 од 8.10.2012 година со образложение дека наведениот локалитет „Точиште“ претставува карстно подрачје со регистрирани големи количества подземни води и при евентуална идна експлоатација на минералната сировина на овој локалитет би предизвикало загадување на подземните води на тој регион.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-546/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1642.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНО ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Шотева нива“ општина Петровец, поднесена од Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје со број 24-1746/1 од 19.05.2011 година, бидејќи од Министерството

за животна средина и просторно планирање - Управата за животна средина е добиено негативно мислење со образложение дека наведениот локалитет е дел од заштитеното подрачје- Катлановски предел прогласен за споменик на природата, исто така од Министерството за животна средина и просторно планирање-сектор води е добиено негативно мислење со образложение за негативно влијание врз речното корито на река Пчиња и врз режимот на површинските и подземни води.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 705/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1643.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16. 05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – хром и други метали на локалитетот „М. Кула - Чашка“ с.Кучково - Грачани општина Горче Петров, поднесена од Друштвото за трговија, производство, истражување и услуги АЛБ ЈУ-НАЈТЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје со број 24-8150/1 од 21.08.2009 година се одбива, со оглед дека е добиено негативно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управата за животна средина, заради тоа што локалитетот навлегува во втората заштитна зона на изворот Рашче и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – сектор за шумарство и ловство заради подигнати борови култури на тој локалитет стари од 25 до 30 години.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 708/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1644.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНО ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ“ УВОЗ - ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на лока-

литетот “Козјак“ с.Крстец општина Прилеп, поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги “МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ“ увоз-извоз ДОО Прилеп со број 24-9521/1 од 23.12.2010 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управата за животна средина за предметниот локалитет “Козјак“ изведувањето на деталните геолошки истражувања ќе има негативно влијание врз режимот на подземни води и заради тоа што овој локалитет е дел од подрачјето опфатено со Националната Емералд мрежа на подрачја од интерес за зачувување на ЕУ.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 709/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1645.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ДРУШТВОТО МИКЕЛИ ЕФРАИМ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ПОРОЈ ТЕТОВО

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “с. Ласкарце“ општина Сарај, поднесена од Друштвото МИКЕЛИ Ефраим ДООЕЛ експорт-импорт с. Порој Тетово со број 24-5481/1 од 17.06.2011 година, бидејќи од Министерството за животна средина и просторно планирање - Управата за животна средина – Сектор води е добиено негативно мислење бр. 11-5959/2 од 13.07.2011 година заради негативно влијание врз режимот на подземните води и негативно мислење бр. 08-525/2 од 6.04.2012 година од општина Сарај заради ненадмирување на долговите на претходните и сегашните концесионери кои работеле на територија на општина Сарај.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 711/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1646.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетот за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини, е потребно да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следниот локалитет:

- „Голем Брег“ општина Чучер Сандево за минерална сировина – варовник

Концесијата за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделува поодделно.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерални сировини ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-712/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1647.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ****Член 1**

Концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетот за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерални сировини, е потребно да се доделат под концесија минералните сировини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања е создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини на следниот локалитет:

- „Мирковци“ општина Чучер Сандево за минерална сировина – варовник.

Концесијата за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделува поодделно.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерални сировини ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 713/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1648.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С. ПИРОК БОГОВИЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАРАТАЖ” С. ГОРНА БАЊИЦА, ОПШТИНА ГОСТИВАР**

1. На Друштвото за производство и трговија на големо и мало МАЛИ ЛОШИЊ ДООЕЛ експорт-импорт с.Пирок Боговиње се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот “Каратаж” с.Горна Бањица, општина Гостивар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
О-1	7.491.050,00	4.624.980,00
О-2	7.491.160,00	4.624.820,00
О-3	7.490.950,00	4.624.800,00
О-4	7.490.867,00	4.624.700,00
О-5	7.490.700,00	4.624.900,00
О-6	7.490.839,00	4.625.024,00
О-7	7.491.002,00	4.625.116,00

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,091482 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 716/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1649.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА-ПОДЗЕМНА ВОДА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ ГРОЗД СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БАЛАБАНИЦА“, ОПШТИНА СТРУМИЦА

1. На Акционерското друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална – подземна вода на локалитетот “Балабаница“, општина Струмица, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
O-1	7637401	4590766
O-2	7637488	4590634
O-3	7637406	4590584
O-4	7637402	4590590
O-5	7637367	4590566
O-6	7637318	4590642
O-7	7637284	4590622
O-8	7637278	4590632
O-9	7637242	4590665
O-10	7637269	4590679
O-11	7637263	4590690

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,024693\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 723/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1650.

Врз основа на член 58, став 1, од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 35/11 и 166/12) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ-МОТОРНИ ВОЗИЛА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на движни ствари - моторни возила, сопственост на Република Македонија, што ги користела Владата на Република Македонија - Служба за општи и заеднички работи и други органи на државната управа и тоа:

1. Марка BMW, тип 730 I, регистарска ознака SK-671-SB, број на шасија WBAGA81070DA24412, број на мотор 306GA-40230266, година на производство 1992, сила на мотор 138, работна зафатнина 2896, вон употреба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.

2. Марка MERCEDES, тип 350 SD, со регистарска ознака SK-670-SA, број на шасија WDB1401341A208105, број на мотор 60397112011568, година на производство 1994, сила на мотор 110, работна зафатнина 3499, вон употреба.

Почетна цена: 90.000,00 ден.

3. Марка AUDI, тип A-6 QUATRO, со регистарска ознака SK-426-KS, број на шасија WAUZZZ4AZTN002297, број на мотор ABC147484, година на производство 1995, сила на мотор 110, работна зафатнина 2598, вон употреба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.

4. Марка LAND ROVER, тип XT, со регистарска ознака SK-542-IO, број на шасија SALLTGM9BXA900981, број на мотор 10P08254A, година на производство 1999 година, сила на мотор 83, работна зафатнина 2945, вон употреба.

Почетна цена: 144.000,00 ден.

5. Марка FORD, тип ESKORT 1,8 TD CLASSIK, со регистарска ознака SK -285-SS, број на шасија WFONXXBBANWA88949, број на мотор WA88949, година на производство 1999 година, сила на мотор 66, работна зафатнина 1753, вон употреба.

Почетна цена: 43.800,00 ден.

6. Марка FIAT, тип CROMA, со регистарска ознака SK-413-PD, број на шасија ZFA15400000284902, број на мотор 834B146/1067278, година на производство 1990, сила на мотор 85, работна зафатнина 1995, вон употреба.

Почетна цена: 18.000,00 ден.

7. Марка VOLKSWAGEN, тип PASSAT, со регистарска ознака SK-415-PD, број на шасија WVWZZZ31ZME219079, број на мотор AAH012758, година на производство 1991, сила на мотор 55, работна зафатнина 1781, вон употреба.

Почетна цена: 28.800,00 ден.

8. Марка FORD, тип ORION 1.6, со регистарска ознака SK-284-SS, број на шасија FOFXXGCAFMS55727, број на мотор MS55727, година на производство 1991, сила на мотор 77, работна зафатнина 1596, вон употреба.

Почетна цена: 25.200,00 ден.

9. Марка AUDI, тип A-6 2,0 B, со регистарска ознака SK-843-KM, број на шасија WAUZZZ4AZSN053832, број на мотор ACE022448, година на производство 1995, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, вон употреба.

Почетна цена: 36.600,00 ден.

10. Марка DAEWOO, тип ESPERO CD, со регистарска ознака SK-602-NT, број на шасија KLAJF19W1TB117450, број на мотор C2OLEZ5178774, година на производство 1996, сила на мотор 77, работна зафатнина 1998, вон употреба.

Почетна цена: 28.800,00 ден.

11. Марка VOLKSWAGEN, тип PASSAT CARAVAN 1.8, со регистарска ознака 01A/06 број на шасија WVWZZZ31ZKE033224, број на мотор PF032330, година на производство 1989, сила на мотор 79, работна зафатнина 1781, вон употреба.

Почетна цена: 18.000,00 ден.

12. Марка BMW, тип 525, со регистарска ознака 3A/07 број на шасија WBAHA91030BL37461, број на мотор 309067568/256T.1, година на производство 1992, сила на мотор 105, работна зафатнина 2495, вон употреба.

Почетна цена :32.400,00 ден.

13. Марка FORD, тип ESKORT CLASSIC, со регистарска ознака SK-720-IV, број на шасија WFONXXBBANXC16498, број на мотор XC16498, година на производство 1999, сила на мотор 66, работна зафатнина 1753, вон употреба.

Почетна цена: 18.000,00 ден.

14. Марка OPEL, тип VECTRA 2.0, со регистарска ознака 375/05, број на шасија WOL000089M1089425, број на мотор G20NE25372490, година на производство 1991, сила на мотор 85, работна зафатнина 1998, вон употреба.

Почетна цена: 14.400,00 ден.

15. Марка AUDI, тип 100 D, со регистарска ознака SK-576-NN, број на шасија WAU3ZZZ44ZHN062854, број на мотор DE030892, година на производство 1986, сила на мотор 64, работна зафатнина 1962, вон употреба.

Почетна цена: 10.800,00 ден.

16. Марка MERCEDES, тип 300, со регистарска ознака SK-358-KK, број на шасија WDB1260251A354352, број на мотор 10398112036189, година на производство 1988, сила на мотор 132, работна зафатнина 2962, вон употреба.

Почетна цена: 43.800,00 ден.

17. Марка AUDI, тип A-6 2,0 со регистарска ознака SK-028-AA, број на шасија WAUZZZ4AZSN040027, број на мотор ACE021765, година на производство 1994, сила на мотор 103, работна зафатнина 1984, вон употреба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.

18. Марка FIAT, тип TIPO 1.6 IE, со регистарска ознака SK-325-JS, број на шасија ZFA16000002071340, број на мотор 149C2.046/1622893, година на производство 1988, сила на мотор 66, работна зафатнина 1588, вон употреба.

Почетна цена: 21.600,00 ден.

19. Марка AUDI, тип 4,2 AT со регистарска ознака SK-884-HB, број на шасија WAUZZZ4DZSN003390, број на мотор ABZ005222, година на производство 1995, сила на мотор 220, работна зафатнина 4178, вон употреба.

Почетна цена: 72.000,00 ден.

20. Марка FORD, тип FIESTA 1.1, со регистарска ознака 142A/06, број на шасија WFOBXXGA-FBLT82008, број на мотор LT82008, година на производство 1990, сила на мотор 37, работна зафатнина 1097, вон употреба.

Почетна цена: 18.000,00 ден.

21. Марка OPEL, тип Astra 1.4 I, со регистарска ознака SK-067-PJ, број на шасија WOL000051R2745798, број на мотор C14SE-02AR7499, година на производство 1994, сила на мотор 60, работна зафатнина 1387, вон употреба.

Почетна цена: 43.800,00 ден.

22. Марка OPEL, тип Astra 1.4, со регистарска ознака SK-712-PE, број на шасија WOL000051T2667920, број на мотор C14SE-02DM2314, година на производство 1996, сила на мотор 60, работна зафатнина 1388, вон употреба.

Почетна цена: 48.000,00 ден.

23. Марка SKODA, тип FELICIA, со регистарска ознака SK-146-LD, број на шасија TMBENH61317358422, број на мотор AEF368547, година на производство 2001, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.

Почетна цена: 28.800,00 ден.

24. Марка SKODA, тип FELICIA LX 1.9D, со регистарска ознака SK-370-MO, број на шасија TMBENH613XOP146377, број на мотор AEF279093, година на производство 1999, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.

Почетна цена: 25.200,00 ден.

25. Марка SKODA, тип FELICIA 1.9, со регистарска ознака SK-371-MO, број на шасија TMBENH-613X0140804, број на мотор AEF277742, година на производство 1999, сила на мотор 47, работна зафатнина 1896, хаварисано.

Почетна цена: 25.200,00 ден.

26. Марка ROVER, тип 214 i 5DR, со регистарска ознака SK-832-MS, број на шасија SARRFW-PMXD435583, број на мотор 14K2FL29225842, година на производство 1999, сила на мотор 55, работна зафатнина 1396, вон употреба.

Почетна цена: 36.600,00 ден.

27. Марка ALFA ROMEO, тип 164, со регистарска ознака SK-828-PC, број на шасија ZAR16400006295850, број на мотор AR64102011562, година на производство 1993, сила на мотор 148, работна зафатнина 1996, хаварисано.

Почетна цена: 28.800,00 ден.

28. Марка ROVER, тип 214 i 8V 5DR, со регистарска ознака SK-837-MS, број на шасија SARRFH-WPMXD435823, број на мотор 14K2FL29239040 година на производство 1999, сила на мотор 55, работна зафатнина 1396, хаварисано.

Почетна цена: 36.600,00 ден.

29. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 45, со регистарска ознака OH-937-BK, број на шасија 199406, број на мотор 171481 година на производство 1987, сила на мотор 33, работна зафатнина 903, вон употреба.

Почетна цена: 7.200,00 ден.

30. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 55, со регистарска ознака OH-268-BP, број на шасија 00773207, број на мотор 01469959 година на производство 1991, сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, вон употреба.

Почетна цена: 9.000,00 ден.

31. Марка ZASTAVA, тип YUGO KORAL 55, со регистарска ознака SK-476-TL, број на шасија 784923, број на мотор 1479917 година на производство 1991, сила на мотор 40, работна зафатнина 1116, вон употреба.

Почетна цена: 14.400,00, ден.

32. Марка FIAT, тип TIPO, со регистарска ознака SK-778-LZ, број на шасија ZFA16000004105602, број на мотор 1637742, година на производство 1989, сила на мотор 55, работна зафатнина 1500, вон употреба.

Почетна цена: 32.400,00 ден.

33. Марка FORD, тип ESCORD CLASSIC FL, со регистарска ознака SK-097-PH, број на шасија WFONXXBBANWA89274, број на мотор WA89274, година на производство 1999, сила на мотор 66, работна зафатнина 1753, вон употреба.

Почетна цена: 43.800,00 ден.

34. Марка FORD, тип JAS FIESTA, со регистарска ознака SK-257-LJ, број на шасија WFOAXXGAJA1J09005, број на мотор Y4J1J09005, година на производство 2001, сила на мотор 44, работна зафатнина 1299, вон употреба.

Почетна цена: 18.000,00 ден.

35. Марка JIP LAND ROVER, со регистарска ознака SK-543-IR, број на шасија SALLTGM98HA204160, број на мотор 10P07895A, година на производство 1999, сила на мотор 83, работна зафатнина 2495, вон употреба.

Почетна цена: 108.000,00 ден

Член 2

Продажбата на возилата од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на непосредна спогодба.

Постапката за продажба на возилата од член 1 на оваа одлука да ја спроведе Комисијата за отуѓување на стари возила, сопственост на Владата на Република Македонија.

Член 3

Средствата добиени од продажбата на возилата од член 1 на оваа одлука да се уплатат на сметка на Буџетот на Република Македонија.

Член 4

Продажбата да се изврши за секое возило поединечно, согласно одредбите од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.

Член 5

Договорите за продажба на возилата од член 1 на оваа одлука со правните и физичките лица ќе ги склучи функционерот кој раководи со органот на државната управа, корисник на движната ствар.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-821/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1651.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ЖЕЛЕЗО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БРЖДАНИ”, ОПШТИНА ДРУГОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-железо на локалитетот “Брждани”, општина Другово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – железно на локалитетот “Брждани”, општина Другово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7485250	4591690
2	7486152	45928420
3	7490650	4590500
4	7493350	4590500
5	7493570	4587000
6	7488000	4587000
7	7487000	4590000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 27.366340 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 928.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 841/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1652.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-КАЈАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАШКА“ С. КИШИНО, ОПШТИНА ЛОЗОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-кајанит на локалитетот “Кашка“ с. Кишино, општина Лозово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кајанит на локалитетот “Кашка“ с. Кишино, општина Лозово

со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7576000	4619200
2	7577000	4619200
3	7577000	4619500

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.150000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 123.862,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 842/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1653.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЛАКАВИЦА“, ОПШТИНА ШТИП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот “с.Лакавица“, општина Штип на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на локалитетот “с.Лакавица”, општина Штип со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7609975	4606014
2	7606000	4606000
3	7606000	4609000
4	7609975	4609000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 11.897175 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 619.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 843/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1654.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТАРА КОРИЈА”, ОПШТИНА ЛИПКОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– дијабаз на локалитетот “Стара Корија”, општина Липково

на Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово достави понуда со број 24-628/20 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво трговија и услуги АКИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина дијабаз на локалитетот “Стара Корија”, општина Липково со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7550942	4670125
2	7550314	4670143
3	7549969	4669773
4	7549594	4670389
5	7551008	4670632

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,596829 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 650.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 844/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1655.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– КВАРЦ НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ТРГОВСКО ДРУШТВО НА ГОЛЕМО И МАЛО К-КОМЕРЦ КАМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.ИЗВОР, ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНА НИВА “С. БОГОМИЛА, ОПШТИНА ЧАШКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– кварц на локалитетот “Рамна Нива“ с.Богомила, општина Чашка на Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Кама ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Кама ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес достави понуда со број 24-628/20 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Кама ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Производното услужно трговско друштво на големо и мало К-КОМЕРЦ Кама ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор, Велес се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина- кварц на локалитетот “Рамна Нива“ с.Богомила, општина Чашка со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7541262	4606573
2	7541438	4606691
3	7541600	4606451
4	7541371	4606263

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,075991 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 81.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 845/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1656.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА– ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГЕОЛОШКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА, ИЗВЕДБА НА ЕКСПЛОТАЦИОНИ БУНАРИ, ГЕОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЗВОР“, ОПШТИНА ДРУГОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на локалитетот „Извор“ , општина Другово на Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола достави понуда со број 24-628/20 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки консалтинг ХИДРОИЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Битола се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина- варовник на локалитетот „Извор“ , општина Другово со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7482960	4593100
2	7482340	4593700
3	7483100	4594260
4	7483500	4593420

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,692400 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 305.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 847/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1657.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА—МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РУДАРЕ“, ОПШТИНА КРАТОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина—металични минерални сировини на локалитетот „Рударе“, општина Кратово на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ достави понуда со број 24-628/23 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина—металични минерални сировини на локалитетот „Рударе“, општина Кратово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7586000	4663500
2	7588250	4663500
3	7588250	4661000
4	7590000	4661000
5	7590000	4665000
6	7586000	4665000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 10,375000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 216.650,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 848/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1658.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - КВАРЦ НА KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI ТУРЦИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВЕПРЧАНИ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– кварц на локалитетот „с.Веprчани“, општина Прилеп на кварц на KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „с.Веprчани“, општина Прилеп, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „с.Веprчани“, општина Прилеп достави понуда со број 24-628/3 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „с.Веprчани“, општина Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На KALTUN MADENCILIK SANAYI NAKLIYE VE AKARYAKIT TIKARET ANONIM SIRKETTI Турција на локалитетот „с.Веprчани“, општина Прилеп се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– варовник на локалитетот „Извор“, општина Другово со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7562250	4571250
2	7562250	4571630
3	7563000	4570750
4	7563000	4570410

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,270000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира трговско друштво во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

11. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-849/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1659.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КРУШЕВИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот „с.Крушевица“, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „с.Крушевица“, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7553000	4562000
2	7553000	4566000
3	7558000	4566000
4	7558000	4562000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 20.000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 175.177,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 850/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1660.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САСА“, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави понуда со број 24-628/15 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „Саса“, општина Македонска Каменица, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7626946	4663680
2	7625755	4665818
3	7625137	4666862
4	7624200	4668004
5	7625491	4668708
6	7626480	4667718
7	7626875	4667254
8	7627979	4666824
9	7628467	4666789
10	7628699	4666313
11	7629105	4666034
12	7629303	4665721
13	7629686	4665523
14	7629744	4665059
15	7630127	4664722

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 12.580754 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 9.225.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира трговско друштво во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

11. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 852/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1661.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ДУЊЕ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – металични минерални сировини на локалитетот „с.Дуње“, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „с.Дуње“, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7557000	4575000
2	7560000	4575000
3	7560000	4573000
4	7557000	4573000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 6.000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 170.225,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-853/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1662.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ С. ЉУБИН, СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БИЛБИЛ КАМЕН“, ОПШТИНА БИТОЛА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–гранит на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје достави понуда со број 24-628/18 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, транспорт и трговија ХИБ ТРАНС КОМ ДООЕЛ с. Љубин, Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранит на локалитетот „Билбил Камен“, општина Битола, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7526200	4544000
2	7526420	4544440
3	7526375	4544489
4	7525843	4544183

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.118589 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 600.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 854/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1663.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КОЊСКА РЕКА“ – ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „Коњска Река“– општина Гевгелија на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-628/23 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини

на локалитетот „Коњска Река“– општина Гевгелија, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7622000	4554000
2	7620000	4554000
3	7618000	4557000
4	7622000	4557000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 9.0 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 433.300,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-855/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1664.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ ИЗВОЗ-УВОЗ С. ГРАД ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРИСОЕ“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на локалитетот „Присое“, општина Делчево на Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од

16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево достави понуда со број 24-628/4 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, транспорт, промет и услуги ЕУРО-БЕТОН ДООЕЛ извоз-увоз с.Град Делчево се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –варовник на локалитетот “Присое”, општина Делчево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7653076	4647972
2	7653324	4648038
3	7653131	4647277
4	7653130	4647059
5	7653077	4647077
6	7652955	4647178

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.172591 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 856/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1665.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРСТ-ОСИНЧАНИ“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот „Крст-Осинчани“, општина Студеничани на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-628/19 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –варовник на локалитетот “Крст-Осинчани“, општина Студеничани, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7531118	4639962
2	7531230	4639910
3	7531086	4639610
4	7530972	4639638
5	7530971	4639720

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.047204 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.851.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 857/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1666.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГАБРО НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УГОСТИТЕЛСТВО ИЛИНДЕН АД СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРИЖАК“ С. ЛАБУНИШТЕ, ОПШТИНА СТРУГА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-габро на локалитетот „Стрижак“ с. Лабуните, општина Струга на Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга достави понуда со број 24-628/8 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за градежништво, производство, трговија и угостителство ИЛИНДЕН АД Струга се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – габро на локалитетот „Стрижак“ с. Лабуните, општина Струга, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7462550	4571600
2	7462900	4571600
3	7462900	4572100
4	7462550	4572100

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.175000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 858/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1667.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДРМАНКА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-гранит на локалитетот „Дрманка“, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранит на локалитетот „Дрманка“, општина Прилеп, со пов-

ршина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7558425	4564600
2	7558600	4565000
3	7560000	4564000
4	7559941	4563164
5	7558425	4564175

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 1.365700 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 371.400,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 859/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1668.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ЖЕЛЕЗО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ТУРЈЕ”, ОПШТИНА ДРУГОВО И ОПШТИНА ДЕБАРЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-железо на локалитетот “Турје”, општина Другово и општина Дебарца на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за

доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – железно на локалитетот “Турје”, општина Другово и општина Дебарца, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7488000	4586900
2	7493570	4586900
3	7493570	4586000
4	7496000	4584000
5	7493000	4581300
6	7491200	4581150
7	7489000	4583740

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 29.729000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 247.600,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 860/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1669.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија” бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ШТАВИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот “с.Штавица”, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “с.Штавица”, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7548000	4571000
2	7548000	4569000
3	7551000	4569000
4	7551000	4571000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 6.000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 188.795,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-861/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1670.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ШКРИЛЕЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ, ЗАНАЕТЧИСТВО И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО УВОЗ - ИЗВОЗ ДРАГОШ ДРАГАНЧО ИВАНОВ И ДР. ЈТД РАДОВИШ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОЛЕМ РИД“, ОПШТИНА РАДОВИШ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина– шкрилец на локалитетот „Голем Рид“, општина Радовиш на Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и др. ЈТД Радовиш, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и др. ЈТД Радовиш достави понуда со број 24-628/16 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и др. ЈТД Радовиш ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, услуги, занаетчиство и трговија на големо и мало увоз-извоз ДРАГОШ Драганчо Иванов и др. ЈТД Радовиш се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – шкрилец на локалитетот „Голем Рид“, општина Радовиш со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7625334	4612511
2	7624833	4613453
3	7625140	4614262
4	7625289	4614384
5	7625687	4613602
6	7625350	4613602
7	7625350	4612600

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,668850 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 95.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-862/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1671.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО ГРАНИТ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОСТРЕЦ“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на локалитетот „Острец“, општина Делчево на Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје достави понуда со број 24-628/21 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Градежното друштво ГРАНИТ АД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Острец“, општина Делчево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7648853	4653875
2	7648857	4653782
3	7648795	4653776
4	7648806	4653537
5	7648836	4653287
6	7648874	4653300
7	7649012	4653029
8	7649029	4653037
9	7649015	4652817
10	7648835	4652876
11	7648724	4653241
12	7648637	4653233
13	7648590	4653338
14	7648679	4653404
15	7648690	4653663

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,161368 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 701.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-863/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1672.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. КОЖЛЕ“, ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „с.Кожле“, општина Петровец на Друштвото за трговија и услуги

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-628/23 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “с.Кожле“, општина Петровец, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7558010	4632740
2	7556000	4632740
3	7556000	4635000
4	7557850	4635000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 4.361800 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 247.600,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 864/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1673.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЗЕЛЕН ГРАД“ С. ЈАМИШТЕ, ОПШТИНА ПРОБИШТИП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–бакар и злато на локалитетот „Зелен Град“ с. Јамиште, општина Пробиштип на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на локалитетот „Зелен Град“ с. Јамиште, општина Пробиштип, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7606250	4656850
2	7607500	4657250
3	7608350	4654350
4	7607150	4654000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 3.850000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 990.400,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-865/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1674.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ХРОМ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АРНИЧКО“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–хром на локалитетот „Арничко“, општина Кавадарци на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –хром на локалитетот „Арничко“, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7577000	4562200
2	7577900	4562200
3	7577900	4561500
4	7577000	4561500

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.630000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 464.250,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-866/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1675.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ДОЛНО ЈАБОЛЧИШТЕ – С. ДРЕНОВО“, ОПШТИНА ЧАШКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот „с. Долно Јаболчиште – с. Дреново“, општина Чашка на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „с. Долно Јаболчиште – с. Дреново“, општина Чашка, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7541500	4623000
2	7549000	4623000
3	7549000	4621000
4	7546000	4621000
5	7546000	4618000
6	7541000	4618000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 29,750000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 160.940,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-867/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1676.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ДВОРИШТЕ”, ОПШТИНА БЕРОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на локалитетот “Двориште”, општина Берово на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави понуда со број 24-628/15 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на локалитетот “Двориште”, општина Берово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

ниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7663550	4601000
2	7659000	4601000
3	7659000	4606000
4	7661730	4606000
5	7664525	4604320
6	7664525	4602000
7	7664000	4602000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 24.527200 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 12.300.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира трговско друштво во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

11. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 868/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1677.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КЛАДНИК” С. КОЗИЦА, ОПШТИНА ДРУГОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот “Кладник” с. Козица, општина

Другово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот “Кладник” с. Козица, општина Другово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7494870	4587080
2	7495345	4587565
3	7494900	4588160
4	7494650	4588180
5	7494300	4587850

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,613325 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 464.250,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 869/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1678.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ БАУ ЦОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ОБЛЕЦ”, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Облец”, општина Дебарца на Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-628/26 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги БАУ ЦОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот “Облец”, општина Дебарца, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7486188	4586955
2	7485815	4587101
3	7485558	4587303
4	7485909	4588210
5	7486287	4588210

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,602886 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 72.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 870/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1679.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АС ГРАНУЛАТ ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРАДИШТЕ“ С. МОГОРЧЕ, ОПШТИНА ДЕБАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на локалитетот “Градиште“ с. Могорче, општина Дебар на Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга достави понуда со број 24-628/5 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги АС ГРАНУЛАТ ДОО експорт-импорт Струга се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –варовник на локалитетот “Градиште“ с. Могорче, општина Дебар, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата X	Координата Y
1	7467257	4600163
2	7467496	4600232
3	7467517	4599996
4	7467788	4600073
5	7468018	4599545
6	7467728	4599045
7	7467008	4598764
8	7467006	4599243
9	7467254	4599243
10	7467577	4599422

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.673281 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 266.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 871/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1680.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЦРН ГАБЕР“ С. БАБИНО, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-мермер на локалитетот “Црн Габер“ с. Бабино, општина Демир Хисар на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот “Црн Габер“ с. Бабино, општина Демир Хисар, со површина на простор на концесија за детал-

ни геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7506299	4572893
2	7506284	4572963
3	7506306	4573016
4	7506406	4573044
5	7506412	4573000
6	7506500	4573000
7	7506427	4572893

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,021583 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 495.200,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 872/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1681.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СТЕНТОН УВОЗ-ИЗВОЗ С.Д.ОРИЗАРИ БИТОЛА ДОО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИСМАИЛОВИ КОШАРИ“, ОПШТИНА РЕСЕН

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на локалитетот „Исмаилови Кошари“, општина Ресен на Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.д.Оризари Битола ДОО, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлука-

та за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.д.Оризари Битола ДОО доста-ви понуда со број 24-628/24 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.д.Оризари Битола ДОО ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз с.д.Оризари Битола ДОО се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на локалитетот „Исмаилови Кошари“, општина Ресен, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7496868	4557477
2	7496541	4557460
3	7496234	4557485
4	7496070	4557600
5	7496300	4557854
6	7496820	4557860

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.257711 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-873/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1682.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОРЛОВ КАМЕН“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-кварц на локалитетот „Орлов Камен“, општина Кавадарци на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – кварц на локалитетот “Орлов Камен“, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7577952	4583551
2	7577952	4583737
3	7577554	4583737
4	7577554	4583551

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.074028 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 433.300,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-874/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1683.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛАВЦИ“– ОПШТИНА РЕСЕН

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „Лавци“– општина Ресен на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “Лавци“– општина Ресен, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7494000	4547000
2	7494000	4543000
3	7497625	4545000
4	7497625	4547000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 10.875 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 235.220,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 875/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1684.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.СТИНИК“ – ОПШТИНА НОВО СЕЛО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „с.Стиник“ – општина Ново Село на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави понуда со број 24-628/15 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на јавниот повик, МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „с.Стиник“ – општина Ново Село, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7661000	4593000
2	7664500	4593000
3	7665000	4590000
4	7661000	4590000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 11.25 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 2.460.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира трговско друштво во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

11. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-876/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1685.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.БУДИНАРЦИ“, ОПШТИНА БЕРОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „с.Будинарци“, општина Берово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “с.Будинарци”, општина Берово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7650000	4625000
2	7646000	4625000
3	7646000	4628000
4	7649000	4628000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 10.500000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 619.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-877/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1686.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ПАТИШКА РЕКА“ – ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот “с.Патишка река”– општина Сопиште на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на

минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „с.Патишка река“– општина Сопиште, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7524230	4630000
2	7525250	4629100
3	7525630	4628050
4	7527480	4628070
5	7529000	4627000
6	7529000	4630000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 8.336300 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 185.700,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-878/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1687.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЛАДНИЦА“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци достави понуда со број 24-628/23 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „Гладница“, општина Кавадарци со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7595986	4558703
2	7595986	4563307
3	7600580	4563300
4	7600570	4561550
5	7599130	4561200
6	7598060	4560750
7	7597400	4558940
8	7597000	4558630

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 14,069248 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.114.200,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-879/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1688.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КОЊСКО“-ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „с.Коњско“-општина Гевгелија на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-628/9 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „с.Коњско“-општина Гевгелија, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7602986	4559000
2	7602975	4563500
3	7610693	4563489
4	7607994	4559000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 28,605896 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 1.302.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 880/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1689.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОСТРА ЧУКА“ С. ДЕБРЕШТЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на локалитетот „Остра Чука“ с. Дебреште, општина Долнени на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-варовник на локалитетот „Остра Чука“ с. Дебреште, општина Долнени со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинираат со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7525863	4594936
2	7525228	4595434
3	7525571	4595722
4	7526063	4595272

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.3045503 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 649,950,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-881/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1690.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.НИВИЧИНО“– ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-металични минерални сировини на локалитетот „с.Нивичино“– општина Василево на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “с.Нивичино” – општина Василево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7639750	4600000
2	7640000	4605000
3	7645000	4605000
4	7645000	4599000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 28.25 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 371.400,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 882/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1691.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДЕЛОВНИ УСЛУГИ ТРГОВИЈА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЖНИШТВО СТОЈАНОСКИ БЛАГОЈА ПРОМИНГ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С. ВРАНИШТЕ СТРУГА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.МОДРИЧ“, ОПШТИНА СТРУГА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот „с.Модрич“, општина Струга на

Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга достави понуда со број 24-628/17 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, деловни услуги трговија проектирање и градежништво Стојаноски Благоја ПРОМИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Враниште Струга се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на локалитетот „с.Модрич“, општина Струга, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7466380	4580900
2	7466650	4581000
3	7466550	4580980
4	7466300	4581100

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.022500 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 71.100,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-883/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1692.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.КАРАБИЧАНЕ“–ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот “с.Карабичане”– општина Куманово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот „с.Карабичане“– општина Куманово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7561000	4678730
2	7561000	4676000
3	7564000	4676000
4	7564000	4678730

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 8.19 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 191.890,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-884/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1693.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРН ВРХ-С.ЕЛОВО“, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот “Црн Врх - с.Елово“, општина Студеничани на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “Црн Врх - с.Елово“, општина Студеничани, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7528000	4635000
2	7531000	4635000
3	7531000	4633000
4	7534000	4633000
5	7534000	4630000
6	7531000	4630000
7	7531000	4632000
8	7528000	4632000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 18.000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 160.940,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-885/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1694.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, БУГАРИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.СУШИЦА -НОВО СЕЛО” – ОПШТИНА НОВО СЕЛО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот “с.Сушица -Ново Село” – општина Ново Село на МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија достави понуда со број 24-628/15 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На МИВ КНСТРАКШАН ЕАД, Бугарија се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “с.Сушица -Ново Село” – општина Ново Село, со површина на простор на концесија за детални

геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7654000	4591500
2	7654000	4589000
3	7656000	4589000
4	7656000	4588000
5	7660000	4588000
6	7660000	4590000
7	7657000	4590000
8	7657000	4591500

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 14.5 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 738.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да регистрира трговско друштво во Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност – ДОО или Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице ДООЕЛ или Акционерско друштво – АД.

9. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

10. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

11. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

12. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-886/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1695.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ЦЕРМО - С. ЈЕЛОШНИК”, ОПШТИНА ТЕТОВО И ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот “с.Цермо

с.Јелошник“, општина Тетово и општина Теарце на Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-628/23 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ МИНИНГ ЦОМПАНИ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “с.Цермо-с.Јелошник“, општина Тетово и општина Теарце, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7504853	4662510
2	7506000	4661550
3	7498250	4654310
4	7496325	4656740

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 23,787285 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 154.812,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-887/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1696.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С.КУЛАТА“,ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–металични минерални сировини на локалитетот “с.Кулата“,општина Делчево на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –металични минерални сировини на локалитетот “с.Кулата“,општина Делчево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7646000	4647000
2	7649000	4647000
3	7649000	4644000
4	7646000	4644000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 9.000000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 309.500,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-888/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1697.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. ВИНЦЕ”– ОПШТИНА КУМАНОВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–метални минерални сировини на локалитетот “с.Винце”– општина Куманово на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –метални минерални сировини на локалитетот “с.Винце”– општина Куманово, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7561000	4653000
2	7561000	4649000
3	7566000	4649000
4	7566000	4653000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 20.0 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 185.700,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-889/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1698.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕНИЦА“– ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–метални минерални сировини на локалитетот “Каменица”– општина Македонска Каменица на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22 од 21.1.2013 година.

3. Од сите понудувачи на јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во јавниот повик и тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина –метални минерални сировини на локалитетот „Каменица“– општина Македонска Каменица, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања

дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7631000	4654700
2	7631500	4654700
3	7631500	4655400
4	7632000	4655400
5	7632000	4655000
6	7632750	4655000
7	7632750	4654000
8	7635000	4654000
9	7635000	4656000
10	7631000	4656000

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 6.2 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 4 (четири) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 680.900,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-890/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1699.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ГРАНОДИОРИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МИНЕРАЛИТАС КД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “УБАВА ГЛАВА” С. ЧАНИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранодиорит на локалитетот “Убава Глава” с.Чаниште, општина Прилеп на Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-7825/1 од 16.10.2012 година и

Одлуката за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини бр.41-9282/1 од 25.12.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје достави понуда со број 24-628/22од 21.01.2013 година.

3. Од сите понудувачи на Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги МИНЕРАЛИТАС КД Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранодиорит на локалитетот “Убава Глава” с.Чаниште, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7559250	4560675
2	7559750	4560625
3	7559640	4559650
4	7559080	4560180

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.430150 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 216.650,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-891/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1700.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРАНА ТРИ КРУШИ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-цементен лапорец на локалитетот “Страна Три Круши”,

општина Сопиште, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7537131	4645109
T-2	7537741	4645470
T-3	7538170	4644570
T-4	7537410	4644400

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.645070\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 939/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1701.

Согласно член 166 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и 13/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ГАЛИЧИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Галичица, донесена од страна на Управниот одбор на Националниот парк Галичица, на седницата, одржана на 21.12.2012 година со бр. 02-644/3-5.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1041/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1702.

Согласно член 166 став (1) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012 и 13/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК ПЕЛИСТЕР - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците на Националниот парк Пелистер - Битола, донесена од страна на Управниот одбор на Националниот парк Пелистер, Битола на седницата одржана на 5.12.2012 година со број 02-465/4.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 1046/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

1703.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР- КОНЗУЛАРЕН ОБЈЕКТ И ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ЦИРИХ, ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА

Член 1

Да се изврши продажба на конзуларен објект и градежно земјиште во Цирх, Швајцарска Конфедерација, кои се наоѓаат на улица "Eidmattsstrasse 33, CH-8032 Zurich", КП бр. 2096, КО Хотинген, Цирх, Швајцарска Конфедерација, односно објект со вкупна површина од 435 м² и градежна парцела со вкупна површина од 200 м², запишани во Имотен лист бр. 573, стекнати во сопственост на Република Македонија по пат на сукцесија на дипломатско-конзуларниот имот на поранешна СФРЈ.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена во износ 3.000.000,00 швајцарски франци, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на јавното наддавање, согласно пазарната вредност на објектот и градежното земјиште, утврдена во проценката од 15.02.2013 година на овластениот проценител - ImmoClass AG, Oberdorfstrasse 2, Postfach 460, CH-8024 Zurich, во Швајцарската Конфедерација.

Член 3

Комисијата за користење и располагање со недвижни и движни ствари со кои располагаат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македо-

нија во странство во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да објави оглас за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука со јавно наддавање во „Службен весник на Република Македонија“ и во најмалку еден дневен весник во Швајцарската Конфедерација.

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се распише под следните услови:

- висината на паричниот депозит што треба да се уплати за учество во јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на јавното наддавање;
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна четири дена пред денот на одржување на јавното наддавање;
- правото на учество и условите кои што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавната набавка ќе бидат утврдени од страна на Комисијата за користење и располагање со недвижни и движни ствари со кои располагаат дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство;
- начинот на плаќање на купопродажната цена – во готово, на сметката на Амбасадата на Република Македонија во Берн;
- рокот за плаќање на купопродажната цена е 15 дена по заклучувањето на усното јавно надавање.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 1417/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

1704.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.05.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДОЛОМИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ ЕСРЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО МАКЕДОНСКИ БРОД НА ЛОКАЛИТЕТОТ “С. СУВОДОЛ“,
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. На Друштвото за производство и промет ЕСПЕ увоз-извоз ДОО Македонски Брод се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – доломит на локалитетот “с.Суводол“, општина Македонски Брод со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

T	Y	X
T-1	7520854	4597252
T-2	7521091	4597252
T-3	7521690	4595967
T-4	7520979	4595979
T-5	7520592	4597000
T-6	7520695	4596948
T-7	7520986	4597071

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,732344 \text{ km}^2$.
3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 1516/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1705.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12 и 25/13) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МАНГАН НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “СТОГОВО”- ОПШТИНА ДЕБАРЦА, ОПШТИНА ДРУГОВО, ОПШТИНА ДЕБАРЦА И ОПШТИНА СТРУГА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-манган на локалитетот “Стогово”- општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга на Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – манган на локалитетот “Стогово”- општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга, со бр.41-6333/1 од 21.08.2012 година.

2. Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје достави понуда со број 24-4940/47 од 05.12.2012 година.

3. На Јавниот повик, Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-манган на локалитетот “Стогово”- општина Дебарца, општина Другово, општина Дебар и општина Струга, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7470700	4584900
2	7477830	4585600
3	7478070	4589000
4	7470830	4588300

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=24,299500 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 26.164.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-1526/1
14 мај 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

1706.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ МАТКА, ВО АТАРОТ НА С. МАТКА, ОПШТИНА САРАЈ

1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот Матка, во атарот на с.Матка, општина Сарај, бр. 24-251/1 од 9.1.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 1537/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1707.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВЕТУНИЦА-РАНКОВЦЕ”, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – собиран кварц на локалитетот “Ветуница-Ранковце“, општина Ранковце, бр.24-249/1 од

09.01.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 1539/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1708.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛИПКОВО“, ВО АТАРОТ НА С.ЛИПКОВО, ОПШТИНА ЛИПКОВО

1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот „Липково“, во атарот на с.Липково, општина Липково, бр.24-250/1 од 9.1.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1540/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1709.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦИТИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ РАТКОВА СКАЛА, ВО АТАРОТ НА С. РАТКОВИЦА, ОПШТИНА КОЧАНИ И ПРОБИШТИП

1. Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварцити на локалитетот Раткова Скала, во атарот на с. Ратковица, општина Кочани и Пробиштип, бр.24-253/1 од 9.1.2008 година, еднострано се раскинува бидејќи концесионерот прекинал со изведување на рударските работи подолго од една година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 1542/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1710.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МАР ОНИКС УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.БЕШИШТЕ ВИТОЛИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РАМНА ШУМА“ С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги МАР ОНИКС увоз-извоз ДООЕЛ с.Бешиште Битолиште се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина–оникс и травертин на локалитетот „Рамна Шума“с.Бешиште, општина Прилеп, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7563125	4557000
T-2	7563000	4557000
T-3	7563000	4557500
T-4	7564150	4557680
T-5	7564500	4557500
T-6	7564500	4557300
T-7	7563985	4557300
T-8	7563985	4557114
T-9	7563841	4557099
T-10	7563470	4556850
T-11	7563500	4556700
T-12	7563170	4556700

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.823625 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1877/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1711.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013) и член 35 став (1) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ УС-КОНСТРАКШАН ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ КУМАНОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРЕВАЛЕЦ 1“ - ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитетот “Превалец 1“ општина Велес на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини со бр.41-9601/1 од 18.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово достави понуда со број 24-72/4 од 27.2.2013 година.

3. На Јавниот повик, Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги УС-КОНСТРАКШАН експорт-импорт ДООЕЛ Куманово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитетот „Превалец 1“ општина Велес, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7564024	4617330
2	7563452	4617608
3	7563630	4617806
4	7564338	4617806
5	7564338	4617459

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,304353 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 980.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2025/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1712.

Врз основа на член 45 став (1) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013) и член 35 став (1) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 14.5.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ЈАГЛЕН НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ПИСКУПШТИНА“ - ОПШТИНА СТРУГА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-јаглен на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини со бр.41-9601/1 од 18.12.2012 година.

2. Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга достави понуда со број 24-72/5 од 27.02.2013 година.

3. На Јавниот повик, Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги ИНТЕРУНИОН-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина-јаглен на локалитетот “Пискупштина“- општина Струга, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7468105	4575851
2	7468165	4575846
3	7468088	4575678
4	7468129	4575587
5	7468045	4575508
6	7468000	4575744
7	7468043	4575829

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,029908 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација во износ од 3.080.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 2026/1
14 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1713.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – СОБИРЕН КВАРЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ВИАНА КОМПАНИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ЧАШКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.САДОИЦА“, ОПШТИНА ЧАШКА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ВИАНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Чашка се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – собирен кварц на локалитетот „с.Садоица“, општина Чашка со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Дел 1

Т	Y	X
T-1	7546450	4600700
T-2	7546400	4600700
T-3	7546350	4600900
T-4	7546380	4600900

Дел 2

Т	Y	X
T-1	7546280	4600780
T-2	7546150	4600780
T-3	7546150	4600850
T-4	7546280	4600850

Дел 3

Т	Y	X
T-1	7546200	4600600
T-2	7546050	4600600
T-3	7556050	4600650
T-4	7546200	4600650

Дел 4

Т	Y	X
T-1	7545500	4600909
T-2	7545600	4600900
T-3	7545600	4600950
T-4	7545500	4600959

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,029600 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува пет години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2069/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1714.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 21.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ПРОИЗВОДНОТО УСЛУЖНО ТРГОВСКО ДРУШТВО НА ГОЛЕМО И МАЛО „К-КОМЕРЦ“ КАМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С. ИЗВОР ВЕЛЕС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ИЗВОР“, ОПШТИНА ЧАШКА

1. На Производното услужно трговско друштво на големо и мало „К-КОМЕРЦ“ Каме ДООЕЛ увоз-извоз с. Извор Велес се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „с. Извор“, општина Чашка, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7557200	4600500
T-2	7557130	4600700
T-3	7557250	4601000
T-4	7557250	4602000
T-5	7557630	4602000
T-6	7557900	4601680
T-7	7557900	4601300
T-8	7557350	4601300
T-9	7557350	4600500

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,526800 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 2127/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1715.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ФЕРО-ТРАНС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО С.КОЛАРИ ЗАЈАС НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“С. КОЛАРИ, ОПШТИНА ЗАЈАС

1. На Друштвото за меѓународен транспорт, услуги и трговија ФЕРО-ТРАНС експорт-импорт ДОО с.Колари Зајас се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Краста“с.Колари, општина Зајас, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7492975	4610543
T-2	7493000	4611316
T-3	7492000	4611316
T-4	7492000	4610786
T-5	7492625	4610500
T-6	7492801	4610653

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.685372 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 2192/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1716.

Врз основа на член 193 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНИ БЕРЗАНСКИ АУКЦИИ БР. 02- 2990/1 ОД 17.05.2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на уделите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавни берзански аукции бр.02-2990/1, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 17.05.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 2330/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1717.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ОПАЛСКА БРЕЧА НА ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.СПАНЧЕВО“, ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

1. На Цементарница УСЈЕ АД Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – опалска бреча на локалитетот „с.Спанчево“, општина Чешиново-Облешево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7607740	4642644
T-2	7608561	4642840
T-3	7608398	4643340

T-4	7608180	4643780
T-5	7607390	4644036
T-6	7607535	4643096
T-7	7607752	4642891

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,982439 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2401/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1718.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН КГ - ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧАШКИТЕ“, С. ПЕШТАНИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштвото за производство услуги и трговија КРИН КГ - ДОО увоз-извоз Прилеп се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – гранит на локалитетот „Чашките“ с. Пештани, општина Прилеп со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

T	Y	X
T-1	7556470	4571700
T-2	7555580	4571660
T-3	7555500	4572325
T-4	7556375	4572450

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,631588 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2402/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1719.

Врз основа на член 47 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МРАМОРСКИ РИД“ ВО АТАРОТ НА С.МРАМОРАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ ОД ДРУШТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПЕРЕРАБОТКА НА УКРАСЕН КАМЕН КРИН УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН КГ- ДОО - УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се дава согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина – гранит на локалитетот „Мраморски рид“ во атарот на с.Мраморани, општина Долнени од Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп, доделена со Договор за концесија бр. 24-4354/1 од 22.05.2008 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија бр. 24-4354/1 од 22.05.2008 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални сировини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за целосен пренос на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министарот за економија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 2490/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1720.

Врз основа на член 47 став (2) од Законот за минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ЛОЗЈАНСКА РЕКА” ВО АТАРОТ НА С.КРУШЕИЦА, ОПШТИНА ПРИЛЕП ОД ДРУШТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ПЕРЕРАБОТКА НА УКРАСЕН КАМЕН КРИН УВОЗ-ИЗВОЗ ДОО ПРИЛЕП НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН КГ- ДОО - УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука се дава согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина – гранит на локалитетот “Лозјанска река” во атарот на с.Крушеица, општина Прилеп од Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп, доделена со Договор за концесија бр. 24-4432/1 од 27.05.2008 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, услуги и трговија КРИН КГ- ДОО - увоз-извоз Прилеп, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија бр. 24-4432/1 од 27.05.2008 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Друштвото за експлоатација и преработка на украсен камен КРИН увоз-извоз ДОО Прилеп, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални сировини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за целосен пренос на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министарот за економија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41 - 2491/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1721.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на општина Штип се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари, евидентирани во Имотен лист бр. 2142, кои се наоѓаат на Катастарска парцела бр. 839/1, за Катастарска општина Н. Село Ш, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект бр. 1 со вкупна површина од 108м2;
- објект бр. 3 со вкупна површина од 48м2;
- објект бр. 4 со вкупна површина од 182м2;
- објект бр. 5 со вкупна површина од 182м2;
- објект бр. 6 со вкупна површина од 461м2;
- објект бр. 7 со вкупна површина од 25м2 и
- земјиште со вкупна површина од 45 561м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-2835/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1722.

Врз основа на член 60-г став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија”, бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА, РЕВИЗОРСКИОТ ИЗВЕШТАЈ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2012 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот финансиски извештај со Завршната сметка, Ревизорскиот извештај и Годишниот извештај за работата за 2012 година на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги во воздухопловната навигација М-НАВ АД Скопје, донесени од Управниот одбор на М-НАВ АД Скопје, под бр.02-513/2 од 25.4.2013 година и 02-265/2 од 26.2.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-3016/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1723.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерство за одбрана му престанува користењето на движните ствари - 23 службени кучиња без опрема и прибор за работа и тоа:

- пет службени кучиња од расата германски овчар,
- 13 службени кучиња од расата белгиски овчар и
- пет службени кучиња од расата шарпланински овчар.

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3041/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1724.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2012 година, бр.02-67/6 од 28.02.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 28.02.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3046/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1725.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО БЕРЗА СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП за берзанско работење АГРО БЕРЗА Скопје за 2012 година бр. 02-67/4 од 28.02.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 28.2.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3046/2
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1726.

Врз основа на член 15 став (4) од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12 и 25/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ПОДНЕСЕНА ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРЕВОЗ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ „АЛЕМ КОМПАНИ“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.ДОЛНО КОЊАРИ ПЕТРОВЕЦ

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Тикијарница“ општина Куманово, поднесена од Друштвото за превоз, трговија и услуги „АЛЕМ КОМПАНИ“. ДООЕЛ експорт-импорт с.Долно Коњари Петровец со број 24-7975/1 од 10.10.2011 година, бидејќи од Општина Куманово за предметниот локалитет е доставено негативно мислење со бр. 20-348/3 од 25.1.2012 година со образложение дека наведениот локалитет „Тикијарница“ припаѓа на КО Пчиња и за истата не постои урбанистичка документација, односно е надвор од градежен реон на село Пчиња како и од градежен реон на град Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3049/1
16 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1727.

Врз основа на член 5 став 1 од Законот за вработување и работа на странци ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/2007, 5/2009, 35/2010, 148/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВОТИТЕ НА РАБОТНИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА СТРАНЦИ ЗА 2013 ГОДИНА****Член 1**

Квотата на работни дозволи за 2013 година се определува во вкупна висина од 2.600 работни дозволи (во натамошниот текст: квотата).

Член 2

(1) Квотата од член 1 на оваа одлука во висина од 2.600 работни дозволи се распределува во групи на работни дозволи за следните цели:

- 1200 дозволи за вработување на странци во Република Македонија;
- 600 дозволи за работа на странци преместени во Република Македонија;
- 300 дозволи за работа, обука и доусовршување;
- 300 дозволи за работа за сезонско работење на странци; и
- 200 дозволи за работа за поединечни услуги од странци.

(2) Во квотите од став 1 на овој член не се опфатени странците од член 5 став (3) од Законот за вработување и работа на странци ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/07, 5/09, 35/10, 148/11 и 84/12).

(3) Министерството надлежно за работи од областа на трудот, (во натамошниот текст : Министерството), имајќи ги предвид изменетите потреби на пазарот на трудот може да изврши прераспоредба на квотите за одделни намени од став 1 од овој член, од една група на работни дозволи во друга, но не повеќе од 10% од вкупниот број на одобрени работни дозволи.

(4) Искористеноста на квотите од став (1), алинеја 1 на овој член се пресметува имајќи го предвид бројот на издадените дозволи за вработување во календарската година без оглед на времето на важноста на таквата дозвола. Дозволата за вработување продолжена по шест месеци, не се засметува во вкупната годишна квота на дозволи за вработување.

(5) Бројот на важечките работни дозволи од став (1) на овој член, што ги издава Агенцијата за вработување на Република Македонија (во натамошниот текст: Агенцијата), по одделни намени не треба да ја надмине квотата определена со оваа одлука.

Член 3

(1) Во рамките на квотите на работните дозволи од член 2 став (1) алинеја 1 на оваа одлука, работни дозволи за поединечни цели ќе се издаваат согласно приоритети утврдени во член 6 став (1) од Законот за вработување и работа на странци.

(2) а нови работни дозволи се наменети 1200 работни дозволи, кои се распределуваат на:

- 500 работни дозволи за назначени работници, кои ќе бидат издадени без проверка на состојбата и условите на пазарот на трудот,
- 200 работни дозволи за странци со специфични знаења и вештини, кои не е можно да се добијат со школување и оспособување во Република Македонија, и
- 500 дозволи за други нови вработувања.

(3) Квотата на дозволи од став 2 алинеја 3 на овој член, дозволи за други нови вработувања се распределува на:

- 350 дозволи за вработување на странци со петти или повисок степен на образование, и
- 150 дозволи за вработување од втор до четврти степен на образование.

Член 4

(1) Квотата на работните дозволи за сезонско работење на странци од член 2 став (1) алинеја 4 од оваа одлука, дозволи се распределуваат на:

- 100 дозволи за работа за сезонска работа во градежништвото,
- 100 дозволи за работа за сезонска работа во земјоделието и шумарството, како и
- 100 дозволи за работа за други сезонски работи.

(2) На работодавачот не може да му се издадат поголем број на работни дозволи за сезонско работење на странци во градежништвото од вкупниот број на вработени работници кои непрекинато работеле шест месеци кај работодавачот во последната година. Во тој број не се вметнати странците, кои биле вработени врз основа на дозвола за работа за сезонска работа.

(3) На работодавачот може да му се издадат толку дозволи за работа за сезонска работа во земјоделството и шумарството, колку што од искажаната потреба остане по обезбедувањето на македонските и со нив издначените сезонски работници.

Член 5

(1) Министерството ја следи искористеноста на квотите на работните дозволи од член 2 на оваа одлука и состојбата на пазарот на трудот.

(2) Доколку состојбата на пазарот на трудот се измени, Владата на Република Македонија на предлог на министерството презема мерки согласно член 5 став (7) од Законот за вработување и работа на странци.

Член 6

(1) Работните дозволи кои биле издадени до влегувањето во сила на оваа одлука се засметуваат во квотата од член 2 став (1) од оваа одлука.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41 - 3077/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1728.

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности, број 01-7492/10 од 30.4.2013 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата, одржана на 30.4.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3082/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1729.

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08 и 158/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се потврдува Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2012 година УО.ОД. бр. 02-91/1 од 27.2.2013 година, усвоена од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана, на 27.2.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3090/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1730.

Врз основа на член 15 став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/02, 43/02, 49/03, 81/08 и 158/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се потврдува Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2013 година УО.ОД. бр.02-143/1 од 17.04.2013 година, усвоен од Управниот одбор на Фондот, на седницата, одржана, на 17.04.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 3090/2
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1731.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, број 55/13) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за урбанистички план вон населено место во КО Кисела Вода 1, општина Кисела Вода.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3099/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1732.

Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНА
УСТАНОВА МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа Македонски народен театар му престанува користењето на недвижните ствари – објект бр.1, влез 001, кат подрум со површини од 601 м², 1451м², 475 м², 1019 м², 450 м², 692 м², 766 м², 580 м², 512 м², 148 м², 951 м², 540 м², 600 м², 472 м², 713 м², 673 м², 624 м², 651 м² и 250 м², кат приземје со површини од 609 м², 574 м², 785 м², 668 м², 542 м², 396 м², 1432 м², 659 м², 991 м², 475 м², 981 м², 1117 м² и 651 м², кат 01 со површини од 218 м², 80 м², 592 м², 340 м², 138 м², 1366 м², 153 м², 561 м², 452 м² и 219 м², кат 02 со површини од 180 м², 537 м², 180 м², 348 м², 205 м² и 206 м² и кат 03 со површина од 180 м², лоцирани на КП бр.9505/1, со адреса на ул. „Димитар Влахов“ б.б. КО Центар 1, евидентирани во Имотен лист бр. 40986, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат без надомест на трајно користење на Национална установа Македонска опера и балет од Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната установа Македонски народен театар од Скопје и Националната установа Македонска опера и балет од Скопје во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3114/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1733.

Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2011 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2013 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.168/2012), во член 2, став (1) зборот „четири“ се заменува со зборот „пет“.

Во став (2) алинеја 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во алинеја 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзник „и“ и се додава нова алинеја, 5 која гласи:

- „Петтиот јавен повик ќе трае од 1 јуни до 31 декември 2013 година.“

Член 2

Наредниот ден од денот на влегување во сила на оваа одлука Министерството за финансии ќе ги информира граѓаните на Република Македонија за петтиот јавен повик.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-3444/1	Заменик на претседателот
21 мај 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

1734.

Согласно член 166 став 1 од Законот за заштита на природа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и 13/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ВО НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК МАВРОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците во Националниот парк Маврово, донесена од страна на Управниот одбор на Национален парк Маврово, на седница, одржана на 26.11.2012 година со бр. 0202-135/1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-3498/1	Заменик на претседателот
21 мај 2013 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски , с.р.

1735.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012 и 25/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦЕН ПЕСОК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И УСЛУГИ СИН-ФИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, СТАРО НАГОРИЧАНЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕТРОВА СЛАТИНА“ С. МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

1. На Трговското друштво за земјоделие, производство промет и услуги СИН-ФИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Младо Нагоричане, Старо Нагоричане се доде-

лува концесија за експлоатација на минерална суровина – кварцен песок на локалитетот „Петрова Слатина“ с.Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7569482	4670540
T-2	7569591	4670545
T-3	7569614	4670461
T-4	7569766	4670462
T-5	7569811	4670394
T-6	7569818	4670362
T-7	7569599	4670354
T-8	7569605	4670382
T-9	7569480	4670368

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,040595\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 5 (пет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41 - 10188/1-12
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1736.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013) и член 3 од Одлуката за образување Советодавен Комитет на Проектот за „Катастар на недвижности и регистрација“ („Службен весник на Република Македонија“ број 86/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО СОВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА „КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ“

Член 1

За членови и нивни заменици во Советодавниот Комитет на Проектот за „Катастар и регистрација на недвижности“ се именуваат:

а) за членови:

- Абдилаќим Адеми–министер за животна средина и просторно планирање

- Селим Адеми – државен советник во Министерството за правда

- Пене Пенев – државен советник во Министерство-то за локална самоуправа

- Ѓорѓе Дишленковиќ–раководител на сектор во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Андреа Поповски–раководител на сектор за водење на регистри во Централен регистар на Република Македонија

- Славче Трпески–директор на Агенцијата за катастар на недвижности

- Гордана Сусулеска Итиќ – Министерство за финансии

- Дејан Митески–раководител на Одделение за јавно наддавање во Министерство за транспорт и врски

- Елена Јанева Димова–управник на Дирекцијата за големи даночни обврзници во Управа за јавни приходи

- Зоран Тасев–градоначалник на општина Свети Николе

- Нора Манова Трајковска–самостоен советник од Дирекцијата за финансиска стабилност и банкарска регулатива од Народна банка на Република Македонија.

б) за заменици членови:

- Стево Темелковски – заменик на министерот за животна средина и просторно планирање

- Валентина Шаурек - државен советник во Министерството за правда

- Насер Муареми–помошник раководител на сектор во Министерството за локална самоуправа

- Ненад Богичевиќ–советник во сектор во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Соња Јаневска – раководител на Одделение за водење на регистрите за права врз недвижности, за вложувања на недвижности на резиденти во странство и нерезиденти во РМ и за директни инвестиции во Централен регистар на Република Македонија

- Елеонора Стефановска - раководител на Одделението за внатрешна контрола во Агенцијата за катастар на недвижности

- Игор Димитров – Министерство за финансии

- Анета Јорданова–раководител на Одделение за управување со градежно земјиште во Министерство за транспорт и врски

- Стојанче Донев – раководител на Одделение за следење и контрола на вршењето на работите за располагање со градежно земјиште во Министерство за транспорт и врски

- Каролина Чашкарова – главен инспектор во Генерална Дирекција на Управа за јавни приходи
- Гани Рамадани – аналитичар I степен од Дирекцијата за монетарна политика и истражување од Народна банка на Република Македонија.

Член 2

Со донесувањето на ова решение престанува да важи Решението за именување членови и нивни заменици во Советодавниот комитет на Проектот за „Катастар и регистрација на недвижности“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/2008 од 26.11.2008 година).

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 41-2972/2
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1737.

Врз основа на член 36 став (5) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.5.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОНКУРЕНТНОСТ, ИНОВАЦИИ И ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за конкурентност, иновации и претприемништвото за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/13) во дел II, А. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, мерка 7 се брише.

Во мерката 8, која станува мерка 7, износот „566.000,00“, се заменува со износот „466.000,00“.

Точките 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. и 8.1.4. стануваат точки 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4..

Во мерката 9, која станува мерка 8, износот „600.000,00“, се заменува со износот „500.000,00“.

Точките 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. и 9.1.4. стануваат точки 8.1., 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. и 8.1.4..

Во мерка 10, која станува мерка 9, износот „200.000,00“, се заменува со износот „900.000,00“.

Точките 10.1., 10.1.1. и 10.1.2. стануваат точки 9.1., 9.1.1., и 9.1.2..

По точката 9.1.2. се додава нова точка „9.1.3. Доделување на награди (I, II и III)“.

Мерката 11 станува мерка 10.

Точките 11.1. и 11.1.1. стануваат точки 10.1. и 10.1.1.

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-1851/1
21 мај 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1738.

Врз основа на член 22-а став 2 од Законот за уговорителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, и 141/12), министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ВО НОКЕН БАР, КАБАРЕ, ДИСКО КЛУБ И ДИСКО КЛУБ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за донесување на решение за издавање на лиценца за вршење уговорителска дејност во нокен бар, кабар, диско клуб и диско клуб на отворен простор и формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на лиценца односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца („Службен весник на Република Македонија“ бр.159/11), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.13-2843/1
29 април 2013 година
Скопје

Министер за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог 1

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

**БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ВО НОКЕН БАР, КАБАРЕ, ДИСКО КЛУБ И ДИСКО КЛУБ
НА ОТВОРЕН ПРОСТОР****1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ / ФИРМАТА:**

Кој го поднесува барањето:

Седиште на барателот / фирмата:

улица _____

телефон _____

телефакс _____

Е-пошта _____

општина _____

место _____

Својство на барателот (сопственик, управител, овластен полномошник):
_____**2. ПРИЧИНИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:**

Добивање на лиценца за вршење угостителска дејност во:

☐ кабаре☐ диско клуб☐ нокен бар☐ диско клуб на отворено

Објектот во кој ќе се врши дејноста се наоѓа на адреса: _____

**3. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ КОН
БАРАЊЕТО:**

-решение за упис во трговскиот регистар издадено од Централниот регистар на Република Македонија;

-уплатен надоместок за соодветната лиценца (оригинал уплатница);

-копија од Пријавата за исполнување минимално-технички услови за вршење угостителска дејност и започнување со работа ;

-согласност од органот на државната управа надлежен за работите од областа на внатрешни работи дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот и

- доказ за платена административна такса од 50 денари.

Скопје,

Подносител на барањето

_____ година

1739.

Врз основа на член 37 став 2 и член 53 став 1 од Законот за стечај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/06, 126/06, 84/07 и 47/11), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАГРАДА И НАДОМЕСТОК НА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ НА СТЕЧАЈНИОТ УПРАВНИК, НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА НИВНАТА ВИСИНА И ОДРЕДУВАЊЕ НА АВАНСОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕДХОДНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Правилникот за награда и надоместок на реално потребните трошоци на стечајниот управник, начинот на утврдување на нивната висина и одредување на авансот за покривање на трошоците на предходната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/06), во член 2 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Доколку се поднесени повеќе предлози за отворање на стечајна постапка од страна на Управата за јавни приходи, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и Агенцијата за вработување на Република Македонија, висината на авансот изнесува од 5.000,00 до 8.000,00 денари“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.15-2936/1

21 мај 2013 година

Скопје

Министер,

Ваљон Сараќини, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1740.

Врз основа на член 11 став (3) од Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/13), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВИДЕОСНИМАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ И ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЧУВАЊЕ НА ВИДЕОСНИМКИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на видеоснимање на сите ендоскопски и лапароскопски интервенции, роботска хирургија и сите други интервенции каде што опремата овозможува видеоснимање со висока резолуција, како и сите хируршки интервенции кои вклучуваат хируршки методи кои се нови или методи кои не ги имаат совладано мнозинството специјалисти, односно супспецијалисти во здравствената установа, на сите хируршки интервенции со отворена хируршка техника на специфични, невообичаени или ретки случаи потребни за образовни цели, како и начинот и времетраењето на чување на видеоснимките.

Член 2

1) Медицинските интервенции од член 1 од овој правилник се снимаат како електронски видео запис со висока резолуција, со широкоаголна камера поставена централно над хируршкиот стол, при што се снима целото хируршко работно поле, односно со камера која го снима работното поле што се гледа со ендоскопскиот уред, лапароскопскиот уред или со друг уред.

(2) Видео записот од став (1) на овој член се меморира со висока резолуција на ЦД/ДВД или на хард диск, се заведува во деловодната книга на здравствената установа како архивска граѓа од трајна вредности и како таков се чува.

(3) Називот на видео записот мемориран на ЦД/ДВД или хард диск е во форма: Име на здравствената установа_број од деловодникот_датум.

(4) Доколку видео записот се запишува на ЦД/ДВД, називот се запишува со траен маркер на самото ЦД/ДВД.

(5) Доколку видео записот се чува на хард диск се прави резервна копија на друг хард диск.

(6) ЦД/ДВД со видео записот се чува на место во здравствената установа каде пристап има само медицинскиот директор или од него овластеното лице.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3817/2

22 мај 2013 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.

1741.

Врз основа на член 9 ставови (10) и (11) од Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/13), министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И СОДРЖИ-
НАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ОДРЖАН ЛЕКАР-
СКИ КОЛЕГИУМ И ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕ-
ЊЕТО НА ЧУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ОДРЖАН
ЛЕКАРСКИ КОЛЕГИУМ

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот, начинот на водење и содржината на записникот за одржан лекарски колегиум и начинот и времетраењето на чување на записникот за одржан лекарски колегиум.

Член 2

(1) Записникот за одржаниот лекарски колегиум во здравствената установа во писмена форма се води на компјутер со печатење на записникот по завршувањето на лекарскиот колегиум.

(2) Записникот во писмена форма по завршувањето на лекарскиот колегиум се потпишува од страна на записничарот и од медицинскиот директор на здравствената установа или од него овластен доктор на медицина.

(3) Записникот во писмена форма се води од страна на записничар определен од страна на медицинскиот директор на здравствената установа.

(4) Записникот во писмена форма содржи:

1. датум и време на започнување и место на одржување на лекарскиот колегиум,
2. име и презиме на медицинскиот директор или овластениот доктор на медицина и на записничарот,
3. листа на сите присутни и отсутни лица на лекарскиот колегиумот,
4. дневен ред на лекарскиот колегиум,
5. изјавите на учесниците на лекарскиот колегиум,
6. детално објаснување за секој посебно разгледуван случај на лекарскиот колегиум, како и заклучокот за секој посебно разгледуван случај, а за специфични случаи или по барање на член на лекарскиот колегиум може да се приложат и копии од медицинската документација и евиденција што е анализирана на лекарскиот колегиум,
7. заклучоци произлезени на лекарскиот колегиум и
8. време на завршување на лекарскиот колегиум.

(5) Записникот во писмена форма се заведува во деловодната книга на здравствената установа како архивска граѓа од трајна вредност и се чува на место во здравствената установа каде пристап има само медицинскиот директор или од него овластеното лице.

Член 3

(1) Записникот за одржаниот лекарски колегиум во електронска форма се води со видео или аудио снимање за цело времетраење на лекарскиот колегиум од записничар определен од страна на медицинскиот директор на здравствената установа.

(2) При водење на записникот за одржаниот лекарски колегиум во електронска форма, се води сметка секој говорник да се идентификува со име и презиме пред неговото излагање и секој документ што е презентираан или разгледуван точно да биде наведен и опишан.

(3) Видео или аудио записот по завршувањето на лекарскиот колегиум се заведува во деловодната книга на здравствената установа како архивска граѓа од трајна вредност и се меморира на ЦД/ДВД или на хард диск.

(4) Називот на видео или аудио записот од лекарскиот колегиум е во форма: Име на здравствената установа_број од деловодникот_датум.

(5) Доколку видео или аудио записот се запишува на ЦД/ДВД, називот на записот се запишува со траен маркер на самото ЦД/ДВД.

(6) Доколку видео записот се чува на хард диск се прави резервна копија на друг хард диск.

(7) ЦД/ДВД со видео или аудио записот од лекарскиот колегиум се чува како архивска граѓа од трајна вредност.

(8) ЦД/ДВД со видео или аудио записот од лекарскиот колегиум се чува на место во здравствената установа каде пристап има само медицинскиот директор или од него овластеното лице.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-3818/2

27 мај 2013 година

Скопје

Министер,

Никола Тодоров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013077